

**ЗАКОН**  
**ЗА ПОМИЛУВАЊЕ**  
**Редакциски пречистен текст<sup>1</sup>**

**Член 1**

Претседателот на Република Македонија дава помилување на поименично определени лица за кривични дела предвидени со закони на Република Македонија, согласно со одредбите на Кривичниот закон и одредбите на овој закон.

**Член 2**

Постапката за помилување се поведува по молба на осуденото лице или по службена должност.

Во корист на осуденото лице молба за помилување може да поднесат брачниот другар, роднина по крв во права линија, брат, сестра, посвоител, посвоеник, хранител или старател.

Постапката за помилување по службена должност ја поведува министерот за правосудство и управа.

**Член 3**

Постапка за помилување за ослободување од кривично гонење се поведува само по службена должност и може да се поведе во секој стадиум на кривичната постапка.

Постапката од ставот 1 на овој член ја поведува министерот за правосудство и управа.

**Член 4**

Постапката за помилување е итна.

**Член 5**

Молбата за помилување се поднесува до претседателот на Републиката, преку судот што ја изрекол пресудата во прв степен.

Кога молбата за помилување е поднесена до друг орган или институција, тие се должни без одлагање да му ја достават на надлежниот суд.

Молбата за помилување лицето кое се наоѓа на издржување на казна, ја упатува преку управата на казнено-поправната установа, која веднаш по приемот заедно со извештај за поведението на осуденото лице и други податоци од значење за решавање, ја доставува до надлежниот суд.

Кога молбата за помилување за лице што ја издржува казната е упатена непосредно до судот, истиот, извештајот и податоците од ставот 3 на овој член веднаш по приемот на молбата ќе ги побара од казнено-поправната установа во која лицето ја издржува казната.

---

<sup>1</sup> Редакциски пречистениот текст на Законот за помилување ги опфаќа: основниот текст на Законот, објавен во “Службен весник на РМ“ бр.20/93, **Одлуката на Уставниот суд на РМ**, У.бр.19/2016, објавена во “Службен весник на РМ“ бр.58/16 и Законот за дополнување на Законот за помилување објавен во “Службен весник на РМ“ бр.99/16, во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.

### **Член 6**

Молбата за помилување може да се поднесе по правосилноста на пресудата.

Молбата за помилување може повторно да се поднесе по истекот на три месеци од денот на донесената одлука по претходната молба, кога е изречена казна затвор или малолетнички затвор во траење до една година по истекот на шест месеци, кога изречената казна е над една до три години, а кога е изречена повисока казна од три години, по истекот на една година.

### **Член 7**

Судот со решение ја отфрла молбата за помилување поднесена од неовластено лице, односно кога помилувањето е недозволено или кога повторно е поднесена молба за помилување пред истекот на определниот рок.

Против решението од ставот 1 на овој член дозволена е жалба до повисокиот суд во рок од осум дена од доставувањето на решението. Повисокиот суд по жалбата одлучува согласно со одредбите на Законот за кривичната постапка, пропишани за жалба против решение.

### **Член 8**

Во постапката за помилување судот и другите надлежни органи можат да собираат податоци и известувања потребни за решавање по молбата и од други органи и институции.

Судот пред да ја достави молбата за помилување до Министерството за правосудство и управа ги проверува фактите и околностите важни за решавање, на кои се повикува подносителот во молбата и извештајот за тоа го приложува кон молбата.

### **Член 9**

Министерот за правосудство и управа веднаш по приемот ја разгледува молбата и другите списи и заедно со свој предлог ја доставува до претседателот Републиката.

### **Член 10**

Судот, односно Министерството за правосудство и управа ја запира постапката за помилување, ако осуденото лице ја издржало казната, или ако престанала правната последица на осудата или мерката на безбедност.

### **Член 11**

Претседателот на Републиката по исклучок може да дава помилување и без спроведување на постапка за помилување пропишана со овој закон кога е тоа од интерес за Републиката, или кога посебни околности што се однесуваат на личноста и на кривичното дело укажуваат дека е тоа оправдано.

### **Член 11-а**

Претседателот на Републиката може во рок од 30 дена од денот на донесувањето на овој закон да го поништи помилувањето дадено без претходна постапка за помилување.

Претседателот не е должен да ја образложи одлуката од ставот 1.

Лицето за кое е донесена одлука за помилување има право до претседателот на Републиката да поднесе барање за поништување на одлуката за негово помилување.

Претседателот на Републиката е должен во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот 3, да ја поништи донесената одлука.

### **Член 12**

Кога со помилувања изречената казна се заменува со условна осуда, соодветно ќе се применуваат одредбите на Кривичниот закон за изрекување на условна осуда, нејзиното дејство и отповикување, со тоа што времето на проверување не може да трае повеќе од три години и што кон условната осуда не се одредува заштитен надзор, ниту на условно осудениот му се наложува исполнување на посебни обврски.

### **Член 13**

Кога со помилувањето се определува бришење на осудата, бришењето не е ограничено со видот на кривичното дело, ниту со висината на изречената казна.

### **Член 14**

Министерот за правосудство и управа донесува Упатство за постапување на судовите и казнено-поправните установи по предметите за помилување, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

### **Член 15**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 15/77).

### **Член 16**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## **СО ОДЛУКА на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 19/2016 (“Службен весник на РМ“ бр.58/16)**

1. СЕ УКИНУВА Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### ***ЗАВРШНА ОДРЕДБА***

***од Законот за дополнување на Законот за помилување  
(Службен весник на РМ"бр.99/16)***

### **Член 2**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.